




Vth Македонски психијатриски
конгрес со меѓународно учество

Vth Macedonian Psychiatric Congress
and International Meeting



ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ

22 – 26 мај 2013, Охрид, Република Македонија

BOOK OF ABSTRACTS

22 – 26 May 2013, Ohrid, Republic of Macedonia



sponsor
of the event

употребена како мерен инструмент.

Резултати: Со рТМС терапија бече постигнато значително подобрување кај 4 пациенти, умерено кај 6 пациенти, лесно кај 7 пациенти, кај 16 немаше подобрување, а кај 1 имаше влошување на состојбаа. Позначајни нуспојави не беа забележани, освен краткотрајни главоболки после третманите кај 3 пациенти.

Дискусија: Со апликацијата на третман со репетативната транскранијална магнетна стимулација кај пациенти со депресивна растројства се постигнува подобрување на состојбаат кај релевантен број на ацинт, со што се потврдува нејзината терапевтска употреба.

O-023

THE EFFECTIVENESS OF THE COMMUNITY PSYCHIATRIC TREATMENT AT THE PSYCHIATRIC DEPARTMENT

Prosnik Domjan A., Zidarič M.

University Clinical Center Maribor, Department for Psychiatry

At the Department of Psychiatry we started to implement the community psychiatric outpatient treatment in the year of 2010 (hereinafter: CPOT). The purpose of the research was to determine whether the activities of psychiatric rehabilitation we are implementing in the home environment within the framework of CPOT has reached its intent, which is a decrease in the number of institutional treatments. Quantitative methodology and a comparative research method were used in the research. The data on the operation of the CPOT programme and the number of patients included in the CPOT were obtained from the computer medical system. The research included 18 patients who were registered in the CPOT for one year and had been treated before in the Department of Psychiatry. With this research we compared the number of hospitalisations, the length of hospitalisations and the number of visits to the emergency psychiatric unit before and after the inclusion in the CPOT programme. The number and length of hospitalisations and number of visits to the emergency psychiatric unit have decreased. We established that the treatment of patients who are included in the CPOT programme is successful.

O-024

ОСОБЕНОСТИ ВО ПРОЦЕНКАТА НА ЛИЦА СО МЕНТАЛЕН ХЕНДИКЕП ПРИ СЕКСУАЛНИ ДЕЛИКТИ

Велески Ј., Николоски М., Самарџиоска М.

Општа Болница - Прилеп

Основен суд - Прилеп

Трудот е презентација на нашето искуство од 5 - годишната судска пракса во работа со лицата со ментален хендикеп при сексуални деликти од психолошки, форензичен и правен аспект. Во студијата се вклучени вкупно 19 лица од 18 кривични предмети од судовите во Прилеп и Битола. Користена е стандардна батерија на техники карактеристични за овие лица и методата на Ундојч - 15 критериуми на согласност со вистината, карактеристична за деца и лица со интелектуална попреченост при сексуални деликти. Резултатите укажуваат дека 10% од овие лица се појавуваат како извршители, а 90% како оштетени. Вообичаено е дека деликтите не ги пријавуваат тие, туку трето лице и дека се изразито сугестивни од манипулација до степен на слепа послушност и доцилност. Постои разлика во однос на видот и степенот на попреченоста и тежината на кривичното дело, неговата репетитивност и начинот на земање и обработка на исказот и одредувањето степенот на немоќ на лицето и способност за вина. Најчести сторители на кривични дела се лица со Лесен хендикеп, додека со Тежок, Умерен и Лесен се жртви. Поради спецификата на нивната попреченост, нивната немоќ да ги препознаат сопствените емоции и сексуалните нагони потребно е да се направи функционална анализа и анализа на содржината на исказот.

O-025

ПРОМЕНИ ВО ПРОЦЕСОТ НА МИСЛЕЊЕ КАКО РИЗИК ФАКТОР ОД НАСИЛСТВО МЕЃУ ИНДИВИДУИТЕ СО МЕНТАЛНИ РАСТРОЈСТВА

Филов И., Ралева М., Пешевска Д.Ј., Рајчановска Д., Јовановска Т., Стојчевска В.П., Ристевска Г., Најдовска С.

Психијатриска болница Демир Хисар
Висока медицинска школа Битола

Вовед: Насилното однесување на лицата со ментални растројства е во согласност со времето

кога се јавува психотичната епизода, како и констатацијата дека токму во почетокот на растројството лицата со параноидна симптоматологија чувствуваат интензивен страв и недоверба кон околината. Поради ваквите доживувања, лицата со фазите на релапси на растројствата доаѓаат во конфликт со околината, при што ова однесување може да прерасне во екстреман агресивен акт, како што е убиството или други кривични дела. (Monahan&Appelbaum, 2000; Fagooq et al.2003)

Методи: Во опсежно истражување кое се спроведе во Психијатриска болница Демир Хисар, Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје и Центар за ментално здравје-Прилеп, низ клиничка проценка на промените во процесите на мислење на две групи: испитувана група од 89 испитаници и две контролни групи од вкупно 120 испитаници, се евалуираше присуството на различните видови на делузии во корелација со различните психијатриски ентитети меѓу лицата со ментални растројства извршители на кривични дела.

Резултати и дискусија: Присуството на налудничави идеи и тоа најчесто, идеи на однос 80%, идеи на прогонство 69,66%, потоа експанзивни налудничави идеи и идеи на љубомора е значаен психопатолошки корелат на насилство меѓу индивидуите со ментални растројства.

O-026

SOME CHARACTERISTICS OF HOSPITALIZED PERSONS WITH A ENDOGENOUS DEPRESSIVE EPISODE

Milosevic N.¹, Nenadovic M.^{1,2}, Krivokapic M.³, Milosavljevic I.³, Radomirovic M.³, Marjanovic J.³, Kragovic J.³, Premovic I.³

¹Medical faculty, University of Pristina/Kosovska Mitrovica, Serbia

²Clinic for mental disorders "Dr Laza Lazarevic", Belgrade, Serbia

³Health Center Kosovska Mitrovica, Serbia

Introduction: Depressive episode within the F32.0 diagnosis (depression-depressive mental illness) clinically obstructs performance of common doings and social activities. Disorders of sleep patterns and suicide tendencies in these patients calls for hospitalization.

Objective: Establishing whether hospitalization is called for in persons with mild depressive.

Method: We conducted the research at the Neuro-psychiatric ward of the Kosovska Mitrovica with

the insight into the history of illnesses of those hospitalized under the F32.0 diagnosis in the last five years. The results collected were analyzed statistically.

Results: During the five year period 120 patients were hospitalized with the diagnosis of depression-depressive mental illness. Distribution of sex was in favor of women, the hospitalized persons were between the ages of 41 and 50 (48,8%). Insomnia being an important clinical phenomenon in depressive syndrome occurred in 61,2% of the people. Distribution according to the number of hospitalizations: first hospitalization – 63,7% and multiple re-occurrence was 36,3%. 55,7% lives with their family, and 44,3% are single.

Conclusion: Hospitalization of endogenous depression with a mild depressive episode is a consequence of clinical picture and complementary demographic-social status.

O-027

БАРИЕРИ ВО ДИЈАГНОЗАТА НА ДЕПРЕСИВНО РАСТРОЈСТВО ВО ПОСТАРА ЖИВОТНА ВОЗРАСТ

Крстеска Р., Никушева М., Бундалевска О.
ЈЗУ. Психијатриска болница Скопје, оддел за психогеријатрија
ГЗ „13 Ноември“ - Скопје

Бројни се бариерите за соодветна дијагноза на депресивните растројства кај постарите лица: припишување на симптомите на „нормално“ стареење или физичка болест, низок социоекономски статус, недостиг на семејна поддршка, погрешно дијагностицирана депресија како деменција, стигма врзана за менталните болести...

Во практиката детекцијата на депресија кај постарите е комплексен процес. Причините за недиагностицирање на депресијата кај телесно болните лица може да бидат: потенцирање на соматското отколку поплаки на расположението, неспецифични симптоми на депресија, страв од медикаментозни несакани ефекти, претстава дека реактивните депресији не се патолошки, временски ограничувања и неадекватна психијатриска обука на лекарите во ПЗЗ. Детекцијата на депресијата е отежната и од начинот на манифестирање на депресивните симптоми: поплаки на соматски отколку на психолошки симптоми, апатија и повлеченост, анксиозност, засегање на когнитивните функции, конфузија и др.